



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 12
година XVII
07.10.2013 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 122/1 КО Чашка

Се објавува Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 122/1 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08-1551/16
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА за извршување усогласување на намена на земјиштето на КП 122/1 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка донесува Одлука за усогласување на намена на земјиште на Генералниот урбанистички план за Чашка (Одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006)

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за усогласување на намена на земјиште на урбанистичка документација на Генералниот

урбанистички план за Чашка на КП 122/1 КО Чашка.

член 2

Намената која е означена како МАЛО СТОПАНСТВО – бучни занаети да биде усогласена со класата на намени А1 – домување (соодветно на состојбата на терен).

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1551/15
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 529/2 КО Горно Врановци

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 529/2 КО Горно Врановци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/26
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 529/2 КО Горно Врановци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 529/2 КО Горно Врановци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/25
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 207 КО Отиштино

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 207 КО Отиштино, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/22
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 207 КО Отиштино

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 207 КО Отиштино.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/21
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација
на КП 25 КО Еловец**

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 25 КО Еловец, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/24
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната

**ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 25 КО Еловец**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 25 КО Еловец.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/23
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 59 КО Стари Град**

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 59 КО Стари Град, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/14
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната

**ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 59 КО Стари Град**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 59 КО Стари Град.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/13
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 283/2 КО Владиловци

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 283/2 КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/18
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 283/2 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 283/2 КО Владиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/17
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 4174 КО Теово

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 4174 КО Теово, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/20
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”

бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 4174 КО Теово

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 4174 КО Теово.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/19
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 236 КО Отиштино

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 236 КО Отиштино, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/10
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 236 КО Отиштино

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 236 КО Отиштино.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/9
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 547 КО Голозинци

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 547 КО Голозинци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/4
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 547 КО Голозинци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 547 КО Голозинци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во 547 ”Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/3
30.09.2013 година
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 83 КО Долно Врановци

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 83 КО Долно Врановци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/6
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 83 КО Долно Врановци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 83 КО Долно Врановци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/5
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 545 КО Извор

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 545 КО Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/12
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 545 КО Извор

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 545 КО Извор.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/11
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 762/1 КО Оморани

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 762/1 КО Оморани, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/8
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 762/1 КО Оморани

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 762/1 КО Оморани.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр.07-1551/7
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на
Информација за мерките и активностите за
изработка на процена на загроеноста на
безбедноста од сите ризици и опасности на
подрачјето на општина Чашка и заклучоците
предложени во истата

Се објавува Заклучок за усвојување на Информација за мерките и активностите за изработка на процена на загроеноста на безбедноста од сите ризици и опасности на подрачјето на општина Чашка и заклучоците предложени во истата, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/28
30.09.2013 година
Чашка

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 30.09.2013 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информација за мерките и
активностите за изработка на процена на
загроеноста на безбедноста од сите ризици и
опасности на подрачјето на општина Чашка и
заклучоците предложени во истата

1. Советот на општина Чашка ги усвои Информацијата за мерките и активностите за изработка на процена на загроеноста на безбедноста од сите ризици и опасности на подрачјето на општина Чашка и Заклучоците предложени во истата.
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/27
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на
Програма за работа на ООУ “Лирија” од с. Горно
Јаболчиште за учебната 2013/2014 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Лирија” од с. Горно Јаболчиште за учебната 2013/2014 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/30
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 28.09.2012 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програма за работа на ООУ “Лирија” од с. Горно Јаболчиште за учебната 2013/2014 година

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за работа на ООУ “Лирија” од с. Горно Јаболчиште за учебната 2013/2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/29
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од с. Богомила за учебната 2013/2014 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од с. Богомила за учебната 2013/2014 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/32
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 28.09.2012 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програма за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од с. Богомила за учебната 2013/2014 година

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од с. Богомила за учебната 2013/2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/31
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2013/2014 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2013/2014 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/34
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 28.09.2012 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програма за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2013/2014 година

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2013/2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/33
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства**

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/40
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства,што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 30.09.2013 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Ефремов Перо од Чашка, во висина од 20.000,00 денари, за операција дете.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 1551/39
30.09.2013 година
Чашка

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 30.09.2013 донесе:

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Ефремов Перо од Чашка, за финансиски средства во висина од 20.000,00 денари, за операција дете.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/38
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства**

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/37
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 30.09.2013 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Сафит Имеров, од с. Долно Јаболчиште, во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 1551/36
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 30.09.2013 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Сафит Имеров, од с. Долно Јаболчиште, за финансиски средства во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/35
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/52
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 30.09.2013 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Јанакиевски Александар, од Чашка, во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 1551/51
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 30.09.2013 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Јанакиевски Александар, од Чашка, за финансиски средства во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/50
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/49
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 30.09.2013 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Маневска Цена, од Стари Град, во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 1551/48
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 30.09.2013 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Маневска Цена, од Стари Град, за финансиски средства во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/47
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08-1551/46
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 30.09.2013 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Коле Крстевски, од с. Војница, во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08-155/45
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 30.09.2013 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Коле Крстевски, од с. Војница, за финансиски средства во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/44
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08-1551/43
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 30.09.2013 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Фатма Кадриќ, од с. Отиштино, во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 1551/42
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 30.09.2013 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Фатма Кадриќ, од с.Отиштино, за финансиски средства во висина од 4.000,00 денари, финансиска помош за тешка материјална и финансиска положба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2013година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/41
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ"

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за симнување на
точки од Дневен ред

Се објавува Заклучок за симнување на точки од Дневен ред, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/54
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 30.09.2013, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за симнување на точки од Дневен ред

1. Точките-10.Предлог-Одлука за изменување и допонување на Одлуката за организација и систематизација на работни места во ЈПКД Тополка Чашка
-11.Предлог-Правилник за изменување и допонување Правилник за организација и систематизација на работни места на ЈПКД Тополка
-12.Предлог Одлука за изменување и допонување на Ценовникот на комунални услуги на ЈПКД Тополка Чашка,

беа симнати од Дневен ред на самата седница на Советот на општина Чашка поради доработка на материјалот.
2. По дополнување на материјалот истите ќе бидат ставени на дневен ред на наредни седници на Советот.
3. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-1551/53
30.09.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП 122/1 КО Чашка
2. Одлука за извршување усогласување на намена на земјиштето на КП 122/1 КО Чашка
3. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 529/2 КО Горно Врановци
4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 529/2 КО Горно Врановци
5. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 207 КО Отиштино
6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 207 КО Отиштино
7. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 25 КО Еловец
8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 25 КО Еловец
9. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 59 КО Стари Град
10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 59 КО Стари Град
11. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 283/2 КО Владиловци
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 283/2 КО Владиловци
13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 4174 КО Теово
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 4174 КО Теово
15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 236 КО Отиштино
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 236 КО Отиштино
17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 547 КО Голозинци
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 547 КО Голозинци
19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 83 КО Долно Врановци
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 83 КО Долно Врановци
21. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 545 КО Извор
22. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 545 КО Извор
23. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанисичко планска документација на КП 762/1 КО Оморани
24. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 762/1 КО Оморани
25. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Информација за мерките и активностите за изработка на процена на загроеноста на безбедноста од сите ризици и опасности на подрачјето на општина Чашка и заклучоците предложени во истата
26. Заклучок за усвојување на Информација за мерките и активностите за изработка на процена на загроеноста на безбедноста од сите ризици и опасности на подрачјето на општина Чашка и заклучоците предложени во истата
27. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Лирија” од с. Горно Јаболчиште за учебната 2013/2014 година
28. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Лирија” од с. Горно Јаболчиште за учебната 2013/2014 година

29. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од с. Богомила за учебната 2013/2014 година
30. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од с. Богомила за учебната 2013/2014 година
31. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2013/2014 година
32. Заклучок за усвојување на Програма за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2013/2014 година
33. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
34. Решение за одобрување на финансиски средства
35. Решение за одобрување на финансиски средства
36. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
37. Решение за одобрување на финансиски средства
38. Решение за одобрување на финансиски средства
39. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
40. Решение за одобрување на финансиски средства
41. Решение за одобрување на финансиски средства
42. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
43. Решение за одобрување на финансиски средства
44. Решение за одобрување на финансиски средства
45. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
46. Решение за одобрување на финансиски средства
47. Решение за одобрување на финансиски средства
48. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
49. Решение за одобрување на финансиски средства
50. Решение за одобрување на финансиски средства
51. Заклучок за објавување на Заклучок за симнување на точки од Дневен ред
52. Заклучок за симнување на точки од Дневен ред

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/ Димче Ангелов
Техничка обработка/Димче Ангелов**